

20203134283

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

#### Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20, 128/20, 153/20, 229/20, 242/20 и 309/20) во членот 2 став (2) во табелата во подмерка 1.1 во делот „поблиски критериуми и висина на директни плаќања“, алинејата 4 се менува и гласи:

„Висината на директни плаќања за ориз изнесува 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 хектари до максимум 50 хектари со или без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребена количина на семе по хектар;“

Во алинејата 7 зборовите „и за ориз изнесува 18.000 денари по хектар без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал“ се брише.

По подмерката „1.10-а.“ се додава нова подмерка „1.10-б.“ која гласи:

1.10-б.	Дополнителни директни плаќања за произведено и предадено грозје за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија	Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои се корисници на подмерката 1.18. од оваа уредба и имаат површини под лозови насади и остварено производство од сортите: Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка од реколтата 2020 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. Корисниците на оваа подмерка не може да бидат корисници на подмерката 1.10-а. од оваа уредба. Висината на дополнителните директни плаќања изнесува 2 денари по килограм.
---------	--	---

Во подмерката 1.18. во делот „поблиски критериуми и висина на директни плаќања“, алинејата 1 се менува и гласи:

„Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои се корисници по Програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2017, 2018 и 2019 година и истите не се корисници на останатите подмерки од член 2, став 3 и став 3 од оваа уредба, со исклучок на подмерката 1.10-б. од член 2 на оваа уредба“.

Член 2

Во членот 3 по ставот (25) се додава нов став (26) кој гласи:

„(26) Реализација на подмерката 1.10-б. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година ќе се врши врз основа на податоци за предадени количини на винско грозје од сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка од реколта 2020 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе ги достават регистрираните винарии во Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.”

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12849/1  
29 декември 2020 година  
Скопје

Прв заменик на Претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Артан Груби**, с.р.